

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **08/2015**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2) Адреса: **ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса: **www.addelpro.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Анета Тодоровска** Адреса на е-пошта: **aneta.todorovska@addelpro.mk** Телефон/Факс: **3226072/5113 545**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Ревидирање на годишна сметка и финансиски извештаи

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **200.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.9**

Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост за период од 01.01.2015 до 31.12.2015 година согласно член 478 од Законот за трговски друштва и Ревизија на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи согласно член 506 од Законот за трговски друштва, помеѓу АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост и АД Градски трговски центар Скопје за 2015 година

II.5)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

ДЕЛ III:ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
во тендерската документација

ДЕЛ IV:ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

ДЕЛ V:АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**28.10.2015 во 12.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**30 денови**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**25-10-2015 15:30**

V.2)Дополнителни информации:

информации на тел 3231-117

V.3)Датум на објава:**21-10-2015**